

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за правда**

I.1.2) Адреса: **ул. Димитрие Чуповски бр.9**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.pravda.gov.mk](http://www.pravda.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Катерина Таневска** Адреса на е-пошта: **[ktanevska@mjustice.gov.mk](mailto:ktanevska@mjustice.gov.mk)** Телефон/Факс: **023106590/023110437**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Набавка на канцелариски мебел (изработка, испорака и монтажа) з аопремување на новата судска зграда на Кривичен суд на Република Македонија**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 72**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**кога во отворена постапка,ограничена постапка,постапка со преговарање со објавување на оглас и постапка со барање за прибирање понуди договорниот орган не може да закаже електронска аукција од причина што не постои доволно конкуренција**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **07.11.2013**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво,трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **бул. Илинден 29 3/4**

Град или населено место: **Скопје**      Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **30000000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **29635184 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **10.02.2014**